

Известување за концентрација која се однесува на стекнување единствена контрола од страна на Дијагностички центар Вила Богатин д.о.о. Блед, Словенија над НЕУРОЕДИНА, здравствена дејност д.о.о. Ново место, Словенија

(предмет бр. 08-86/2021)

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (Службен весник на Република Македонија бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 27.07.2021 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација која се однесува се однесува на стекнување единствена контрола од страна на Дијагностички центар Вила Богатин д.о.о., со седиште на Под Скало 4, 4260, Блед, Словенија над НЕУРОЕДИНА, здравствена дејност д.о.о. со седиште на Кандијска цеста 4, 8000 Ново место, Словенија.

Директни содружници на ДЦВБ се Заваровалница Триглав (40.0656%) и Позаваровалница Сава (40.0656%) и со тоа ќе се стекнат со индиректна контрола над Целното Друштво.

Позаваровалница Сава е крајно матично друштво на Сава Осигурување Групата. Сава Осигурување Групата има три поврзани друштва во Македонија: Сава Осигурување АД Скопје со ЕМБС 4778529, Сава Пензиско Друштво АД Скопје со ЕМБС 5989434 и Сава Стејшн ДООЕЛ Скопје со ЕМБС 7005350.

Заваровалница Триглав е крајно матично друштво на Триглав Групата. Триглав Групата моментално има три поврзани друштва во Македонија: Триглав Осигурување АД Скопје со ЕМБС 4691130, Триглав Осигурување Живот АД Скопје со ЕМБС 4691130 и Триглав пензиско друштво АД Скопје со ЕМБС 7344228.

Дијагностички центар Вила Богатин е основан во 1992 и со тоа е првиот дијагностички центар во Словенија. На почетокот, неговата главна активност беше гастроентерологија; во годините што следеа, неговиот обем на активности се зголемуваше. Денес, единици на Подносителот функционираат во Блед, Љубљана и Ново место.

Дијагностички центар Вила Богатин ги обезбедува следните медицински клиници на пациентите: гастроентерологија, урологија, кардиологија, ортопедија, X-зраци и ултразвук, алергологија, тиреологија, клиника за остеопороза, дерматологија, гинекологија, консултации за исхрана.

Дијагностички центар Вила Богатин нема поврзани друштва со седиште надвор од Словенија.

НЕУРОЕДИНА е приватна клиника за неврологија и ЕМГ дијагностика.

Целното Друштво нема поврзани друштва со седиште надвор од Словенија.

Релевантниот пазар на производи е пазарот на давање на (приватни) здравствени услуги.

Подносителот поднесува дека релевантен географски пазар за Концентрацијата треба да се земе територијата на Република Северна Македонија.

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на факс: 02 3296 466, на адреса: ул. Св. Кирил и Методиј 54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова известување.

28.07.2021 година

Скопје